

Прашања од акционерите

1. Прашања од акционерите

Секој акционер има право да поставува прашања по секоја од точките од дневниот ред на седницата на Собранието. Прашањата потребно е да бидат насочени кон надлежностите на Собранието утврдени со Законот за трговските друштва. Друштвото одговара на поставените прашања доколку тоа не е во спротивност со доверливоста во работењето, принципите на деловна тајна, како и деловните интереси на Друштвото. Правото да се поставува прашања е усовено од одржувањето на ред во заседавањето и работата на Собранието.

2. Одговори

Друштвото може да даде еден збирен одговор на прашањата со иста содржина. Друштвото може да одговори директно на акционерот за време на одржувањето на Собранието или да ги објави одговорите на поставените прашања на својата интернет страница во формат на прашање и одговор. Прашањата ќе се сметаат за одговорени и доколку се објавени на интернет страницата на Друштвото.

Прашањето акционерот го доставува писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер правно лице.

3. Документи за идентификација

Поставувањето на прашања е условено од претходна идентификација на акционерот. Заедно со доставеното прашање акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. за акционер физичко лице се приложува:
 - извод од ЦДХВ во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена,
 - копија од лична карта или пасош
2. за акционер правно лице се приложува:
 - извод од ЦДХВ во кој што е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 (три) дена,
 - последна тековна состојба од ЦРМ во оригинал не постара од (7) седум дена,
 - копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

4. Доставување на прашања

Прашањето во писмена форма заедно со документите за идентификација мора да биде примено во Друштвото најдоцна до почетокот на Собранието. Прашањето се доставува на адреса:

**Акционерско друштво за осигурување и реосигурување
МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп
Ул. "11 Октомври бр.25" Скопје
За: Управен одбор**

ул. 11 Октомври бр. 25, П. факс: 27, 1000 Скопје
Република Македонија
Телефон: +389 (0)2 3115 188
Факс: +389 (0)2 3137 154
e-mail: info@insumak.mk